



Научна определба: биохемија; микробиологија; молекуларна биологија

Родена на: 03.02.1973, Прилеп

Универзитетско образование:

- Дипломиран молекуларен биолог и физиолог (1998);
- Магистер на биолошки науки (2005);
- Доктор на биолошки науки (2011).

Научни и стручни активности:

- **Наставник на прв циклус студии по:**
Биологија; Биохемија; Биолошка безбедност на храната; Микробиологија на храната и Стабилизација и стандардизација на агропрехранбените производи.
- **Наставник на втор циклус студии по:**
Биолошка безбедност на храната; Генетика; Стабилизација и стандардизација на агропрехранбените производи; Зачински растенија и зачини и Методи во научно - истражувачката работа
- **Наставник на трет циклус студии по:**
Токсикоинфекции и интоксикации со храна; Биохемија на храна; Современи постапки за стабилизација и конзервирање на прехранбени производи; Одбрани поглавја од ензимологија и Методи за екстракција и анализа на биолошки активни материји од зачински и лековити растенија.

Функции:

- Продекан за наука и меѓународна соработка на Факултетот за биотехнички науки - Битола (јануари 2013 - април 2015);
- Член на Комисијата за соработка со универзитетите во земјата и странство на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (февруари 2013 - јули 2015);
- В.Д. Декан на Факултетот за биотехнички науки - Битола (април 2015 - јули 2015);
- Член на Државниот матурски одбор (2007 -2008);
- Член во Комисијата за полагање на испит за директор на основно и средно училиште при МОН (2007-2008);
- Надворешен соработник на Државниот испитен центар (2013-2015);
- Изработена апликација за опремување на Лабораторијата за екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни материи, поднесена во рамките на проектот на Владата на Р. Македонија *Опремување на лаборатории за научно-истражувачка и апликативна дејност* врз основа на која Факултетот за биотехнички науки на 28.12.2011 година доби софистицирана опрема.
- Заменик раководител на Лабораторијата за екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни материи (2014-2015);
- Раководител на Лабораторијата за екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни материи (2015-2019)
- Член на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (ноември 2016 - ноември 2020).

Студиски престои:

- University of Rennes 1, Rennes, France (2003);
- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology, Osijek, Croatia (2005);
- Corvunus University of Budapest, Faculty of Food Science, Department of Microbiology and Biotechnology, Budapest, Hungary (2013);
- Szent Istvan University, Regional Knowledge Center, Gödöllő, Hungary (2013);
- Hungarian Academy of Sciences, Centre for Energy Research, Radiation Chemistry Department, Budapest, Hungary (2013);
- Austrian Institute of Technology, Center for Health & Bioresources, Tulln, Austria (2014);
- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology, Osijek, Croatia (2019).

Публикации:

„Зачински и лековити растенија - производство и употреба“ (2005)

Учество во проекти:

1. "Evolution et intégration européenne des formations en biotechnologie", TEMPUS UM JEP 15041-2000 (2003);
2. „Идентификација на ботаничкото потекло и анализа на хемиските параметри на медот од подрачја во Македонија и Хрватска“, Билатерален меѓународен проект со Р. Хрватска. Министерство за образование наука (2004 – 2006);
3. „Екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија“, Развојно истражувачки проект. Министерство за образование и наука (2008-2009);
4. TEMPUS-1-2009-1-HU-TEMPUS-JPCR Project SATIS (159143): „Using local resources for microregional development sustainable agribusiness and tourism in the southern Balkans” (2009 - 2014);
5. „Промени на нутритивната вредност на млекото во зависност од лактацијата“, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје (2011-2012);
6. “Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of Authenticity, Adulteration and Origin in Saffron” – SAFFRONOMICS, COST Action FA1101 (2011-2015);
7. “Assessing and Enabling the Implementation of Food Irradiation Technologies” – MAK 5007, International Atomic Energy Agency – IAEA (2011-2015);
8. “Interactive Farmers Support System for Efficient water use management” – RULAND, IPA- Cross Border Programme, Greece –The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013, From neighborhood to partnership (2012-2013);
9. “Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning “– TERRA MED; IPA- Cross Border Programme, Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013, From neighborhood to partnership (2015-2017);
10. “Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms” – EuroMicroPH, COST Action CA18113 (2019 - 2023).

Учество на конференции, симпозиуми, конгреси:

Учество на 62 меѓународни научни собири (конгреси, конференции, симпозиуми и семинари).

Објавени трудови:

Објавени 27 трудови публикувани во референтни научни публикации.

Учество во организации:

- Друштво за наука и уметност - Прилеп